



**Министерство за Финансии - Биро за јавни набавки**

Палата "23 Октомври", ул. Даме Груев бр.12  
1000 Скопје, Република Македонија  
Телефон: 02/3255-689  
<http://bjn.gov.mk>

**ОГЛАС ЗА БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ**

Број на оглас:**20-1/2016**

**ДЕЛ I:ДОГОВОРЕН ОРГАН**

I.1)Податоци за договорниот орган

I.1.1)Назив на договорниот орган:**Државна видеолотарија на Република Македонија**

I.1.2)Адреса:**Булевар Гоце Делчев бр 8**

I.1.3)Град и поштенски код:**Скопје 1000**

I.1.4)Интернет адреса:

I.1.5)Лице за контакт:**Драган Велков**Адреса на е-пошта:**dragan.velkov@videolottery.mk**Телефон/Факс:**+389 2 55 11 690**

I.1.6)Дополнителни информации и тендерската документација може да се добијат:

**На горната адреса**

I.2)Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност:

**Јавни претпријатија, акционерски друштва и друштва со ограничена одговорност од опфатени дејности-Друго**

**ДЕЛ II:ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА НАБАВКА**

II.1)Предмет на договорот за јавна набавка:

**-Набавка на услуги за извршување стручни работи за безбедност и здравје при работа.**

II.1.1)Проценета вредност без ДДВ:**150.000,00 ден.**

II.2)Вид на договорот за јавна набавка:**Услуги - Категорија на услуга: бр.27**

**Други услуги кои не се опфатени во член 2 од оваа уредба (освен услугите кои се однесуваат на купување, развој, продукција или копродукција на програмски материјали од страна на радио и телевизиски куќи или за термините на радио и телевизиско емитување на програма)**

Место на испорака на стоките или извршување на услугите, или локација на извршување на работите:

**Скопје**

II.3)Дали договорот е од опфатените дејности (секторски договор):

II.4)Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка:

-Набавка на услуги за извршување стручни работи за безбедност при работа согласно барањата утврдени во техничката спецификација, одредбите на Законот за безбедност и здравје при работа (Службен весник на Република Македонија бр. 92/2007, 136/2011, 23/2013, 25/2013, 137/2013, 164/2013, 158/2014 и 15/2015) и Правилникот за начинот на изготвување на изјава за безбедност, нејзината содржина како и податоците врз кои треба да се заснова процената на ризикот (Службен весник на Република Македонија бр. 2/2009).

II.5)Дали предметот на набавката е делив:**Да**

Дел број	за целиот предмет на набавка	Опис на делот за набавка
1	-Набавка на услуги за извршување стручни работи за безбедност и здравје при работа.	општи обврски
2	-Набавка на услуги за извршување стручни работи за безбедност и здравје при работа.	други обврски

### ДЕЛ III: ПОСТАПКА

III.1)Критериум за доделување на договор:**Најниска цена**

III.2)Електронска постапка?**Да**

III.3)Дали ќе се користи електронска аукција?**Да**

Дополнителни информации во врска со електронската аукција:

-Предмет на електронската аукција е само вкупната цена.

-Минимална разлика во процесот на негативно наддавање е 1% од почетната цена (која претставува најниска цена од поднесените прифатливи понуди) предмет на наддавање.

-Електронската аукција ќе се одвива во еден круг со времетраење од 1 (еден) час со можност ЕСЈН автоматски да го продолжува времето за негативно наддавање за дополнителни 3 минути, секогаш кога во последните 3 минути од времето определено за негативно наддавање се поднесе нова цена

### ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИСКИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ

IV.1)Гаранции и авансно плаќање

IV.1.1)Изјава за независна понуда:**Да**

IV.1.2)Гаранција на понудата:**Не**

IV.1.3)Изјава за сериозност:**Да**

IV.1.4)Гаранција за квалитетно извршување на договорот:**Да [5,00%]**

## **ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ**

V.1) Услови за доставување на понудите

V.1.1) Понудите да се достават најдоцна до: **10.02.2016 во 11.00 часот**

V.1.2) Период на важност на понудата: **60 денови**

V.1.3) Краен рок за поставување прашања: **07-02-2016 15:30**

V.2) Дополнителни информации:

V.3) Датум на објава: **04-02-2016**